



туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ НА:

ТАЈЛАНД-БАН



# ВЕНЕЦИЈА НА ИСТОКОТ НА АЗИСКИОТ БРЕГ

Тајланд лежи во срцето на југо-источна Азија, на север-североисток се граничи со Лаос, со Бурма на север-северозапад, со Андаманското Море на запад, додека со Камбоџа и со Тајландскиот залив на исток, а со Малезија на југ. Фасцинантен, необичен, експлозија од светлини и бои. Тоа е Бангкок, дури и многу повеќе од тоа.

Бангкок е еден од најинтересните и најпосетените градови во југоисточна Азија. Всушност, тоа е најголемата тајландска ризница, центар со духовни и културни вредности, политички, комерцијални, дипломатски центар на Кралството. Градот е прогласен за престолнина на Тајланд во 1782 година од страна на првиот монарх од династијата Chakri, кралот Рама I. Со повеќе од 10 милиони жители, Бангкок е метропола во која хармонично се среќаваат минатото и современото, освен разнобојноста во него се издвојуваат елегантните облакодери од челик и стакло. Многу од тоа треба да се види во Бангкок, палатите, светилиштата, музеите...

Со години го носел епитетот Венеција на истокот, поради многубројните канали на кои се наоѓа. Денес ја има променето својата филозофија, сега е вистинска светска метропола. Посетите на познатите храмови на Бангкок, како што се, Vat Trimitr со статуата на златниот Буда; Vat Po, во кој е формирана првата образовна институција во градот, статуата на легнатиот Буда; и Vat Banchamaborit т.н. мермерен храм. Бисер на целата убавина



# ГКОК-ПАТАЈА



# И ГЛАМУРОТ



е и големата Кралска палата, во која е храмот на смарагдниот Буда. Една посета на овој град секако не е доволна, но ако еднаш ве обземе волшепството на Бангкок повторно ќе посакувате да го посетите.

Патаја се смета за една од најпривлечните туристички дестинации на азискиот брег, се вбројува во најубавите одморалишта на светот. Плажите се со ситен песок, тука се комфорните хотели, со можности за разни спортови на вода, безброј места за бурен ноќен живот. Во зависност од тоа како сакате да ви поминете одморот можете да изберете меѓу:

Pattaya Beach-плажа на која се наоѓаат најмногу хотели, трговски центри, ресторани, дискотеки и барови.

Jomtien Beach-плажа долга 6 км, е предиспозиција за оние кои уживаат во спорт на вода.

Land Island-недалеку од Pattaya Bay, е идеално место за нуркање. Тука можете да ја посетите Pattaya Elephant Willage-фармата на слонове, потоа забавниот парк во кој во живо ќе ги гледате сцените од цртаните јунаци, големата ботаничка градина во која има стотина видови орхидеи.

За љубителите на спортови Патаја е вистински рај бидејќи понудата е неисцрпна. Што повеќе да ви презентираме од оваа рајска убавина, најдобро е да се посети и да се допре овој таканаречен гламур.

